



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	30 Јануари 2019 година Службен гласник број 2 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил:prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УПВНМ-УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО КО ДАБНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на УПВНМ-урбанистички план за вон населено место, за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-364/1
30.01.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/18 и 168/18), член 22 став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 30.01.2019 година донесе:

О Д Л У К А ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ВО КО ДАБНИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2018-2028

чл.1

Се донесува Урбанистички план вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, плански период 2018-2028, како што е означено во графичките прилози кои се составен дел на оваа Одлука, (во натамошниот текст: Планот).

Планскиот опфат е дефиниран со следната граница:

Западната граница на планскиот опфат започнува по осовината на регионалниот пат Р1312 Прилеп - Извор - Велес, во северен правец се до КП бр.2413, каде врти во североисточен правец по нејзината северозападна и северна граница, продолжува низ КП бр.1486, 1489, 1492, 1499, 1501/1, 1501/2, 1500, потоа врти во источен правец по северната граница на КП бр.1500 во должина од 16,1м, врти во југоисточен правец по нејзината североисточна граница, продолжува во источен правец по северната граница на КП бр.1497 сочинувајќи ја северната и североисточната граница на опфатот. Потоа врти во јужен правец по источната граница на КП бр.1497, ја сечи КП бр.1495 и КП бр.1476, продолжува по источната и јужната граница на КП бр.1493, ја сечи КП бр. 1482 и 1483, јужната граница на КПбр.1486, ја сечи КП бр.2413 и 1568, поминува низ КП бр.1580, 1586/1, 1587/1 и 1588 со што ја формира источната граница, потоа продолжува во северозападен правец по југозападната граница на КП бр.1588, поминува низ КП бр.1563/1 и 1563/2 се до почетната точка со што ја формира југозападната граница на планскиот опфат.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 5,29ха.

Чл.2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

- Согласно од Министерството за транспорт и врски - Сектор за уредување на просторот за Урбанистички план за вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, плански период 2018-2028 со тех.бр. 038/2018 од Јануари 2019 година изработен од од ЈП за ПУП од Прилеп
- Решение за услови за планирање на просторот со технички број 15 1372/2018 од 21.11.2018 година.
- Годишна програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови, во општина Прилеп за 2018 година со број 09-4105/12 од 15.11.2018 година.
- Геодетски елаборат за посебни намени за ажурирана геодетска подлога, изработен од „ГПС-Премер,, со бр.08-278/3 од 2018г., со Известување за електронска заверка од Агенција за катастар на недвижности бр.1110-214/2018 од 17.09.2018г.
- Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште бр.44-10866/1 од 4 август 2018 година.
- Предлог-Планска програма, потпишана од Комисија бр.10-2166/2 од 22.11.2018 година.
- Решение за одобрување на Планска програма бр.10-2166/3 од 22.11.2018 година.
- Планска програма, потпишана од Комисија бр.08-1369/2 од 19.11.2018 година.
- Потврда за заверка на одобрена планска програма бр.10-2166/4 од 22.11.2018 година.
- Податоци и информации од Општина Прилеп бр.10-2127/2 од 19.11.2018 година.
- Податоци и информации од АД Водостопанство на РМ-Скопје бр.10-3033/2 од 17.10.2018 година.
- Податоци и информации од Завод за заштута на спомениците на културата и музеј-Прилеп бр.09-333/2 од 04.10.2018 година.
- Известување од министерство за животна средина и просторно планирање број 11-5406/2 од 17.10.2018 година
- Податоци и информации од Македонски телеком со арх.бр.568218/1 од 05.09.2018г.
- Податоци и информации од ЈПДП, бр.10-8562/2 од 15.08.2018 година.
- Податоци и информации од МЕПСО, бр.02-5422/1 од 31.08.2018 година.
- Податоци и информации од ЕВН, бр.14-1263/2 од 05.09.2018 година.
- Податоци и информации од ЈКП „Водовод и Канализација,, Прилеп бр.03-12/2 42-1 од 12.12.2018 година.

- Предлог урбанистички план вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, плански период 2018-2028, површина на опфат (5,29 ха), изработен од „Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови,, Прилеп, со тех.бр.038/2018 од декември 2018 година.
- Решение за измена и дополнување на Решение за формирање на Комисија за урбанизам, бр.08-178/4 од 24.10.2018 година.
- Стручно мислење позитивно од Комисија за урбанизам, бр.10-2263/4 од 05.12.2018 година.
- Решение за формирање на Комисија за изготвување на Извештај за спроведената Јавна анкета и Јавна презентација бр.03-4314/3 од 05.12.2018 година.
- Известување до субјекти од чл.32 за одржување на Јавна анкета и Јавна презентација, бр.10-2263/7 од 06.12.2018 година.
- Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација, бр.03-4314/1 од 05.12.2018 година.
- Соопштение за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета бр.03-4314/2 од 05.12.2018 година. Доказ за објава во дневните весници Вечер и Слободен печат
- Записник од спроведена Јавна презентација, бр.10-2263/9 од 14.12.2018 година.
- Извештај од Јавна анкета и Јавна презентација, бр.10-2263/10 од 17.12.2018 година.
- Урбанистички план вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, општина Прилеп, плански период 2018-2028 година од јануари 2019 година.
- Извештај за извршена стручна ревизија изготвен од „Перкан Проект,, Дооел Прилеп, бр.147/18 од 25.01.2019 година со тех.бр.038/18.
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена со број 08-4329/1 од 05.12.2018 година.
- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.УП1-15 1666/2018 од 10.12.2018 година, за прифаќање на Одлука за меспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина.
- Мислење од министерство за култура со број 17-3868/4 од 20.12.2018 година.
- Мислење од агенција за катастар на недвижности, бр.0928-49218/4 од 25.12.2018 година и бр.0939-1214/2 од 25.01.2019 година.
- Мислење позитивно од Дирекција за заштита и спасување број 09-260/2 од 11.12.2018 год.
- Известување од ЈП за државни патишта број 10-8562/2 од 21.12.2018 година.
- Известување од од АД Водостопанство на РМ-Скопје бр.10-4832/2 од 20.12.2018 година.
- Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-6917 од 15.01.2019 година, Управа за животна средина, Сектор за води со заверен графички прилог.
- Известување од од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-6916/2 -2018 од 15.01.2019 година, Управа за животна средина, Сектор природа со заверен графички прилог.

СОДРЖИНА

Општ дел

Насловна страна

Содржина

Регистрација од Централен Регистар на РМ

Лиценца на правното лице

Решение за назначување на одговорни планери

Копии од овластувањата на планер и проектант

Програма за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 год бр.09-4105/12 од 15.11.2018 год.

Прилози на документационата основа, податоци и информации од субјектите кои ги вршат работите од областа на заштита на животната средина, заштита на културното наследство,

заштитата и спасувањето, здравствената заштита, образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските, воздухопловството, безбедноста, јавните патишта, како и субјектите надлежни за изградба и одржување на сообраќајна, водоводна, канализациона, електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфраструктура

Информација од Општина Прилеп - Одделение за урбанизам и заштита на животната средина бр.10-2127/2 од 19.11.2018год.

Известување од Општина Прилеп - Одделение за урбанизам и заштита на животната средина бр.10-1794/2 од 27.09.2018год.

Податоци издадени од страна на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп бр.09-333/2 од 04.10.2018год.

Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија бр.11-5406/2 од 17.10.2018 год.

Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, Сектор за природа при Управа за животна средина бр.11-6916/2-2018 од 15.01.2019 год.

Податоци за водовите на постојната водоводна мрежа бр.03-12/242-1 од 12.12.2018год. издадено од ЈКП Водовод и канализација - Прилеп.

Известување за водовите на постојната телефонска мрежа бр.5682184/1 од 05.09.2018год. издадено од „Македонски Телеком“ АД Скопје.

Потврда за подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа и објекти бр.14-1263/2 од 50.09.2018год. издадено од ЕВН Македонија АД, Скопје - КЕЦ Прилеп.

Податоци за постојни и планирани електро енергетски објекти бр.02-5422/1 од 31.08.2018год. издадено од МЕПСО АД, Скопје.

Известување за постојни водотеци кои обезбедуваат полнење со вода на акумулацијата бр.10-3033/2 од 17.10.2018год. издадено од АД Водостопанство на РМ - Скопје.

Податок и информација бр.10-8562/2 од 15.08.2018 год. Издадени од страна на Јавно претпријатие за државни патишта

Известување по барање за добивање Мислење бр.10-8562/6 од 21.12.2018 год. Издадени од страна на Јавно претпријатие за државни патишта

Документациона основа

Текстуален дел

Вовед

Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и геодетско одредување на неговото подрачје

Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина

Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на територијата во рамки на планскиот опфат

Географска положба

Сеизмика на просторот

Клима

Податоци за создадените вредности и чинители

Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изградениот градежен фонд и на вкупната физичка супраструктура

Површина на опфатот - нумерички показатели

умерички показатели на ниво на катастарски парцели

Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење и културни предели

Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура

Улична мрежа – сообраќај

Хидротехничка инфраструктура

Водовод

Фекална канализација

Атмосферска канализација

Електроенергетска мрежа

Телекомуникациска мрежа – ПТТ

Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план

Анализа на можностите за просторен развој

Други подтоци и информации од субјектите од член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, релевантни за постојната состојба на подрачјето во планскиот опфат

Графички прилози

Услови за планирање на просторот со техн. бр.У14618i од 21.11.2018.

Решение за услови за планирање на просторот со бр.УП1-15-1372/2018 од 21.11.2018г.

Пошироко опкружување и сообраќајно поврзување на планскиот опфат на тополошка карта

M=1:20000

Ажурирана геодетска подлога

M=1:1000

Инвентаризација на изград. градежен фонд, вкупната физичка супраструктура, на

земјиштето и зеленилото во планскиот опфат M=1:1000

Инвентаризација на изградената комунална инфраструкр. M=1:1000

Планска документација

Текстуален дел

Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат (топоним или опис), плански период, површина на планскиот опфат и општина во која припаѓа подрачјето на планскиот опфат

Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој

Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура

Класи на намени

Густина на населеност

Парцелација и регулација

Урбано зеленило и озеленетост

Планско решение на комуналната инфраструктура

Планско решение на сообраќајната инфраструктура

Хидротехничка инфраструктура

Водовод

Фекална канализација

Атмосферска канализација

Хидрантска мрежа

Електроенергетика

Улично осветлување

Телекомуникациска мрежа

Мобилна телефонија

Економско образложение

Мерки за заштита

Мерки за заштита и спасување

Мерки за заштита и спасување од пожар

Хидрантска мрежа

Мерки за заштита на животната средина и природата

Мерки за заштита на природата

Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност и друго

Мерки за заштита на културното наследство, конзерваторски основи

Општи услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот

Други општи услови

Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште на планот.

Нумерички дел

Нумерички показатели на ниво на плански опфат

Нумерички показатели на ниво на градежни парцели

Билансни показатели

Графички дел

План на намена на земјиштето и градбите	M=1:1000
Регулационен план	M=1:1000
План на површини за градење	M=1:1000
Сообраќаен план со нивелациски план	M=1:1000
Инфраструктурен план	M=1:1000
План на зеленило	M=1:1000
Синтезен план	M=1:1000

Чл.3

Одлуката за донесување на урбанистичкиот план вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, плански период 2018-2028, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам

Чл.4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавната презентација и јавната анкета, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки, изработен од стручна комисија формирана од градоначалникот на Општината.

Чл.5

Претседателот на Советот на општина Прилеп е должен предлогот на планот да го стави на првата наредна седница на Советот, а Советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.

Чл.6

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

Чл.7

Донесениот Урбанистички план за вон населено место за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, во електронска форма се објавува на веб страната на Општина Прилеп.

Чл.8

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 09-362/2
30.01.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ
„НАША ИДНИНА“-ПРИЛЕП ЗА 2018/2019 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2018/2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-364/2
30.01.2019 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 в.в точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 30.01.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната Програма за работа на
ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2018/2019 година

член 1

Се усвојува Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2018/2019 година, бр.01-302-1 од 04.10.2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-362/3
30.01.2019 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

..
.

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 2 од 30.01.2019 година

1. Одлука за донесување на УПВНМ-урбанистички план за вон населено место, за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп.....стр.1
2. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2018/2019 година.....стр.7

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци